

УЛТРАМОБИЛЕН РОСКЕТ РС



Оние кои се запознати со овој тип мобилни уреди знаат дека досега повеќе компании си ја испробаа среќата со претставување на UMPC модели, меѓутоа релативно неуспешно поради низа фактори како што се, дизајн, карактеристики, функции, можности и слично. Но, по сè изгледа, HTC погодија точно

во целта и го дефинираа поимот ултрамобилен компјутер. И без многу филозофирање, бидејќи фактите зборуваат сами за себе, оставаме сами да процените дали ова е иднината на ултимативното сè во еден мобилен уред. Дел од неверојатните карактеристики се: 1,2GHz CPU, Windows Vista оперативен систем (Aero), седуминчен дисплеј чувствителен на допир (лизгачки механизам под агол, при што се открива комплетна QWERTY тастатура; 30GB хард диск; Tri-band UMTS/HSDPA (3,5G); quad-band GSM/GPRS/EDGE; WiFi; Bluetooth 2,0; Biometric reader; камера. Цената сè уште не е позната, но се очекува да биде пониска од 2.000 долари.



VERTU FERRARI 1947 LIMITED EDITION

Најлуксузниот бренд за мобилни телефони на светот го претстави моделот Ferrari 1947 Limited Edition, во чест на 60-годишнината на "Ferrari". Рачно полиран титаниум за шасијата на телефонот, црна и црвена кожа на задниот дел, се инспирација од Ferrari GT автомобилите, кои асоцираат на моќ, престиж и на топ перформанси. 1947 ја



означува годината на првиот произведен автомобил со знакот на "Ferrari", од страна на основачот Enzo Ferrari. Исто така, тоа е бројката на произведени телефони од оваа серија, кои секој посебно ќе бидат нумерирани со сериски број од 0 до 1947. Главниот дизајн, односно највпечатливата задна страна на телефонот, кои заедно ја работат дизајнерите на "Vertu" и на "Ferrari", е базиран на препознатливата Ferrari педала за сопирачките.

G1 CYBERSHOT SO WI-FI И 2 GB



Новата играчка од Sony - G1 Cyber-shot ќе има вградено Wi-Fi, со што ќе се олесни префрлувањето на фотографии кон компјутер или кон останати уреди, кои поддржуваат Wi-Fi конекција. Апаратот со резолуција од 6 мегапиксели има вградено 2 гигабајти меморија, Carl Zeiss леќи со X3 оптички зум, 3,5-

инчен дисплеј, оптички стабилизатор, и сè тоа сместено во супер отпорно метално тело. Цената на G1 Cyber-shot, кој е уникатен со вградената Wi-Fi конекција и неговите перформанси, се очекува да изнесува околу 600 евра.

